



своите раце не го презрев, не се посрамив од земната природа; останувам што бев; и што не бев зедев на себе, а моето битие останува непроменливо". (Св. Јован Златоуст)

Деветнаесетти јануари! Голем Господов празник, голем ден за цел свет. Празник на животот, возвишен ден за прославување. Божјиот Син влегува во реката Јордан, во библиската Палестина.

"...Господи, си дошол кон гласот од оној што вика во пустината - пригответе го патот Господов - откако прими лик на слуга, барајќи крштевање - Ти што не знаеше за грев. Те видоа водите и се исплашија. Претечата затре-



КРШТЕВАЊЕТО НА ИСУС ХРИСТОС

"ГЛАСОТ ГОСПОДОВ - НА

пери и извика велејќи: Како да го осветли Светилникот на светлината, како слугата да ја положи раката на Господарот? Освети ме мене и водите, Спасителу, Ти, Кој го земаш гревот на светот".

Свети Јован Крстител Го крштева Исус Христос. "Денес се осветува природата и се разделува Јордан, и гледајќи го Владиката како се крштева, го враќа текот на своите води". О, ново чудо! Исус во водата војува против сатаната, кој навлегол и во водата, но Бог и оттаму реши да го истера. Тој главите на таму вгнездените змии ги смачкува. Темните сили се победени од Светлината. Исус победува. Господ Исус Христос со Светиот Дух и водата ја обновува изветвената од грев човечка природа. Ги потопува во јорданските води прародителскиот грев и гревовите на луѓето. Го исчистува и го осветува

"Velik si, Gospodi, i -udni se tvoite dela i nieden zbor ne e dovolen da gi ispee Tvoite -uda".

светот. "Секоја светлина му се умножува на светот". Секое суштество ликува на земјата. Исус излегува од водата. Небото се радува. Небото Му се отвора. Духот Божји се симнува како гулаб и се спушта над Него. Глас од небото говори: "Овој е Мојот возљубен Син, Кој е по Мојата волја!" (Мат. 3, 16-17)

Бог од небото му ја објавува на светот светата тајна за Света Троица дека Бог е: Бог Отец, Бог Син и Бог Свет Дух. Три божествени лица, една божествена природа и битие. Значи, на тој голем ден, при крштевањето на Господ во водата и осветувањето на јорданските води, Бог ја објавил пред светот големата тајна на Божествената Света

Троица, тајна која се криела во Стариот Завет, а само се навестувала. Отецот се јавил со својот глас, со чувството на слухот да слушне светот и да поверува. Духот се јавил во вид на гулаб, со чувство на видот, за да види светот и да поверува, а Божјиот Син Исус Христос се јавил со чувство на допирот.

Крстен од човечка рака, од раката на Св. Јован Крстител - наречениот "ангел во тело", Пресветиот и Безгрешен Христос, осветувајќи ја водата, ни го покажа патот на преродба на човештвото со вода и со дух, нè ослободи од ропството на гревот и нè упати кон првобитната слобода, која ни е дар на неговото човекољубие и мило-

Луѓе, еве,
Он доаѓа!
Од Него силна
светлина сјае!
Доаѓа да го просветли
светот.
Еве го јагнето Божјо,
среде волци оди.
Господ Исус Христос
со Своето предвечно
човекољубие решил да
го спаси човечкиот род.
На 30-годишна возраст
бил крстен во реката
Јордан од Свети Јован
Крстител.

Пишува:
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Не плаши се - му зборува Исус на Јован, туку биди смел: Крсти ме; зашто јас ќе го ослободам светот; и се предавам на смртта умртвената природа да ја оживеам. Ти, иако ти нарекувам, се стеснуваш да ја подадеш својата рака, а Евреите, по некое време нема да се засрамат бесрамно своите раце да ги кренат на Мене, за на смрт да ме предадат... Заради човекот станав Човек. Значи, што е чудно што како Син Човечки доаѓам да се крстам. Зашто, созданието на

срдие. Во спомен на крштевањето на Господ Исус Христос и објавувањето на Светата Троица, се прославува големиот Господов празник Богојавление. Поради тоа што со влегувањето во реката Јордан Исус ја осветил водата, празникот е познат и со името Водици. Овој празник се вика уште и Просветување, "Зошто секој од нас со крштевањето во водата се просветува со тоа што станува осиновен од Отецот на светлината, со заслуга на Синот и

на река, чешма, извор и сл. Во свечена Литија верниците поаѓаат кон местото каде треба да се изврши чинот Потопување на Крстот Господов. Се упатуваат молитви кон Бога за да се осветат водите со силата, дејството и симнувањето на Светиот Дух и да се просветиме со светлината на познанието. Да ни дарува Бог благодет и да ни испрати благословување Јорданово. Се пее црковната песна: "Гласот Господов - над водите извикува...". Со песни

светот, слава Ти. Токму на местото каде што реката Јордан истекува од Галилејското Море, се наоѓа местото на крштевање - Јорденит. Аџии, поклонници и туристи од цел свет се собираат овде и облечени во бели долги кошули влегуваат во Јордан и се крштеваат. Празникот Богојавление го празнуваат и македонските чеда кои живеат по сите меридијани на светот. Исполнети со длабоки религиозни чувства, собрани во своите македонски православни цркви во Европа, во Америка и во Австралија, тие се жив дел на македонското тело и на македонскиот дух и се сведоци на светиклиментовото Свето православие.

На 18 јануари се слави празникот Водокрст. Во Светата Црква се воспеваат силата и моќта на Крстот. Се врши осветување, крштевање на водата и таа со силата на Светиот Дух добива лековита моќ. Празникот е востановен во спомен на некогашните обичаи кои се изведувале на тој ден, кога биле крштевани луѓето кои го при-

Нејзината страст за освета кон Св. Јован не била задоволена ниту кога, по наредба на царот, му ја отсекле главата и ѝ ја донеле на послушавник, туку злобно со игла му го изболо јазикот, светиот јазик кој храбро в очи им ја кажал вистината за нивниот блуд, нивниот грев пред Бога. Истиот ден се одбележува споменот поврзан со десната рака на Св. Јован Крстител, чесната рака со која при крштевањето ја допрел главата на Исус и му го покажал на светот Оној кого го пророкувал. Св. Евангелист Лука ја пренел светата рака од Севастија во Антиохија, од каде подоцна била пренесена во Цариград. "Глас, глас, глас, јас сум глас, а Он Слово Божјо...", продолжува да се слуша гласот на човекот со силна вера и љубов, гласот на Св. Јован Крстител од кој вековите треперат и кој никој не може да го задуши. Подигнати се храмови посветени на Светителот: на местото на крштевањето на Господ, во Севастија - каде бил посечен, во Антиохија - каде Св. Ев. Лука ја донел неговата десна рака и во Цариград - каде оваа света рака била пренесена од Антиохија, како и во цел свет.

Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд

МАНАСТИР "СИ СВЕТИ" ("СИТЕ СВЕТИИ")

Манастирот "Си Свети" има огромно културно и историско значење, тоа е свето место на многу чуда.



Чудата на манастирот "Си Свети" се бројни за: исцеление, имање пород, одржување во живот, среќа, радост и сл.

www.sisveti.com.mk

ДЕСНАТА РАКА НА СВЕТИ ЈОВАН КРСТИТЕЛ ВО МАНАСТИРОТ "ДИОНИСИЈАТ" НА СВЕТА ГОРА

Д ВОДИТЕ ИЗВИКУВА..."

"...Gospodi, si do{ol kon glasot od onoj {to vika vo pustinata - podgotvete go patot Gospodov - otkako primi lik na sluga, baraj}i kr{tenie - Ti {to ne znae{e za grev. Te vidoa vodi te i se ispla{ija. Prete-ata zatreperi i izvika velej}i: Kako da go osvetli Svetinikot na svetlinata, kako slugata da ja polo`i rakata na Gospodarot? Osveti me mene i vodi te, Spasi telu, Ti, Koj go zema{ grevot na svetot".

силата на Светиот Дух". Затоа Господ преку Светото Писмо остава порака луѓето од цел свет да се крштеваат, за да можат да се спасат. Исус бил крстен на триесетгодишна возраст, за да почне со спасителната дејност во светот. За спомен на оваа Божествена тајна Крштевање на Господ Исус Христос и денес се свети вода. На празникот Богојавление се врши голем Богојавленски водосвет и тоа надвор од храмот, во неговиот двор, на море, на езеро,

ги прославуваме големината и чудата Божји: "Велик си, Господи, и чудни се твоите дела и ниеден збор не е доволен да ги испее Твоите чуда". Тропарот, химната на празникот Богојавление, гласи: Кога во Јордан се крштеш, Господи, се потврди поклонувањето на Света Троица: гласот на Оца сведочеше за Тебе и Те нарече Свој сакан Син; и Духот во вид на гулаб, ја потврди вистината на Тоа сведоштво. Се јави, Христe Боже, и го просвети

миле христијанството.

На 20 јануари се прославува соборно празникот Собор на Свети Јован Крстител, големиот Пророк, Претеча, посебната евангелска личност, светителот со висока морална чистина, кој замина трагично од пустината на овој земен живот полн со злоба, неправда и неморал. "Ниту гладот, ниту сверот не му го повреди телото во пустината низ многуте години, душата не му ја повреди ниту очајувањето заради самотијата, ниту гордоста заради небесните виденија...", зашто сосема ѝ се беше предал на Божјата волја. "Вистина ви велам: меѓу родените од жена не се јавил поголем од Јован Крстител", зборува Господ Исус Христос.

Светителот го критикувал неморалот на царот Ирод, кој живеел со Иродијана, жената на својот роден брат.